



NOKIA TOUCH SCREEN

Според засега неофицијални информации, во октомври "Nokia" ќе го претстави својот прв мобилен телефон со екран чувствителен на допир. Новиот touch-телефон на "Nokia" е познат под името Tube, а замислен е со цел да претставува конкуренција на



iPhone на пазарот. Со оглед на тоа што "Nokia" е најголемиот производител на мобилни телефони во светот, ќе биде интересно да видиме што тие ќе претставуваат како одговор на апаратот на "Apple". Поголемиот дел од купувачите на мобилни телефони веќе се навикнати и им веруваат на квалитетните "Nokia" апарати, па сосема очекувана е опасноста Nokia Tube да го засени дури и T-Mobile G1 на Google, првиот телефон кој работи на Android.

R. РАФАЈЛОВСКИ
КОНСАЛТИНГ

НОВО ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ



Во рамките на претплата за **2005** година ќе го добиете засега *Единственото Мултимедијално CD* во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот *R-Registar* освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добениот CD и во завршување на процедурата за неговото инсталирање. Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате *R-Registar*. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб-страница дневно ќе ги внесувате измените, **ВЕДНАШ** по нивното објавување. Постојавата горлива тема за спорото пристигање на податоците е веќе минато до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно *CD на крајот на 2005 година* со списанието *Репрезент и Даночен Практикум* со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручните списанија **РЕПРЕЗЕНТ** и **R-Registar** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорлави теми од секојдневното работење, вочувајќи од даноците, сметководството, фирмите, финансите, менаџментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врвни стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додатока предност, за персоналниот данок, за данокот на добиток и данокот на имот. *Специјалното издание* на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за составување на годишна сметка. *R-Registar* е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кои се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

R-Registar е поделен на **8 дела** и тоа:

- Азбучен регистар на прошиви
- Надоместоци
- Промиси
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти и стапки
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

R-Registar на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб-страница на интернет ги добивате сите податоци со одваједен дигитален шифр.

Користете ја нашата веб-страница!

ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:

25 СИСАНИЈА = **МУЛТИМЕДИЈАЛЕН CD-а**
1 R-РЕГИСТАР + **16 ДОПОЛНУВАЊА**

Со доцни,
Вера Рафајловска

12 СИСАНИЈА
РЕПРЕЗЕНТ

12 Броја
ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ

1 R-Регистар со
основна вложка

со преку
300
страници и

16
дополнувања

1 Специјално
издание

НОВО

2 Мултимедијални CD-а

САМО ЗА
14.700 ДЕН

Подготвил:
Александар КЕЛТАНОСКИ

SAMSUNG M8800 PIXON

По сè изгледа резолуцијата од осум мегапиксели кај телефоните на "Samsung" станува стандард. По моделот i8510 се појави уште еден со иста



таква квалитетна камера. Новиот мобилен телефон на "Samsung" со дизајн на лизгање ја носи ознаката M8800 Pixon, а спецификациите му се многу интересни. Дисплејот е со резолуција од 400 x 240 пиксели, поддржува HSDPA, има вграден GPS приемник, FM радио, слот за microSD мемориска картичка, а недостасува само Wi-Fi конективност. Samsung M8800 Pixon треба да се појави на пазарот во ноември, по цена од околу 550 евра.

PANASONIC TOUGHBOOK TABLET PC

Сера "Panasonic" би требало да го претстави мини tablet од својата Toughbook линија на производи, кој би требало да работи на Centrino Atom платформата на Intel. Неговиот прототип има екран на допир со големина од 5,6 инчи, кој со QWERTY тастатура е поделен на половина, а со неа се управува типкајќи со прстите по екранот. Овој tablet PC веќе беше претставен годинава на CeBit во Германија, а потоа и на девелопер форумот на Intel, кој се одржа во Шангај, за време на претставувањето на Centrino Atom платформата.



NOVATEX-SKOPJE

HARIBO

SEKOE DEТЕГИ САКА И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

HARIBO

Happy-Cola
GOLDBÄREN
BERRIES
KUGELN
QUAXI
WALDBEEREN
PFIRSICHEN
PRIMAVERA ERDBEEREN

НОВАТЕКС - СКОПЈЕ

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk